

1	Наслов на наставниот предмет	МЕДИЦИНСКА ЕТИКА		
2	Код	ДФ - 113		
3	Студиска програма	Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт		
4	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Катедра по етика и деонтологија		
5	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус		
6.	Академска година/семестар	Прва/II	7.	Број на кредити 1.5
8.	Наставник	Проф.д-р Здравко Чакар, наставата ја изведуваат сите членови на Катедрата		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Нема		
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Да се здобие со темелни познавања за начелата на професионалната етика и хуманитарното право, • Да ги спознае компетенциите и одговорностите во својата професионалност, • Да се здобие со способност за критичко разрешување на етичките проблеми при практикувањето на здравствената нега, • Да ги развива вештините на етичкото комуницирање 			
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Етиката како филозофска дисциплина • Етички концепти на здравствена нега • Етика и право • Етички принципи при практикување на здравствена нега • Етичка одговорност во здравствена нега • Етички Кодекси, декларации и легислатива во здравствената нега • Професионален однос меѓу медицинската сестра/техничар и колегите, и мед. сестри и лекарите • Поврзување на теоријата со практика со примери на ПБУ • Етички дилеми • Етика и право (професионална тајна, несовесно лекување, надрилекарство) 			
12.	Методи на учење: Предавања, семинари, семинарски работи, демонстрации			
13.	Вкупен расположив фонд на време	60 часа		
14.	Распределба на расположивото време	Предавања и семинари		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часа
		15.2.	Вежби, Семинари	15 часа
16.	Други форми на активност и	16.1.	Пракса	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	30 часа
17.	Начин на оценување	бодови		

17.1	Континуирани проверки	Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на континуираната проверка. Проверката е писмена (тест со повеќекратен избор). Студентот задолжително се јавува на колоквиум, во спротивно не стекнува право на потпис на крајот на семестарот. Студентот е должен да освои минимум бодови (60%) од континуираната проверка, во спротивно, се јавува на комплетен завршен испит.
17.2	Завршен испит	Студентот полага комплетен завршен испит ако не освоил минимум бодови (60%) на
17.3	С м и н. - м а к н а с. р с к а р а б о т а / п р о е к т (п р е з е н т а ц и ј а : у с м е н а)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	
22.	Литература	
22.1.	1.	Задолжителна литература <ul style="list-style-type: none"> • Карпош Бошковски. Медицинска етика и деонтологија, независни изданија, Охрид, 1991, 1996. • The ICN code of ethics for nurses. Geneva: International Council of